

БРОЈЛЕРСКО ПРОИЗВОДСТВО

Што е бројлер?

Производи што се добиваат од бројлерското производство:

-
-
-

Потребни предуслови за бројлерско производство:

-
-
-
-
-
-
-

Системи за одгледување на бројлери:

-
-



Параметри за одгледување на бројлери:

- 15 . 20 / ²
- 38 . 42
- 4

Услови за одгледување на бројлери:

:

- 32 . 35 °
- 27 . 30 °
- 24 -27 °
- , 18 -23 °

:

:

- 1 3/
- 2 3/
- 3 3/
- 4-7 3/

:

- 2,5 W/ 2
- 1 W/ 2
- 1 W/ 2
- 1 W/ 2

:

:



- 1
- 2
- 3
- 4-6

:

-
- 1
- 2

%			
		1	2
	50,26	53,94	46,61
	9,00	7,00	2,00
	23,22	20,39	30,88
	10,15	10,64	10,44
	0,71	0,65	1,08
	0,20	0,20	0,20
	0,96	0,68	1,29
	0,50	0,50	0,50
	5,00	6,00	7,00
	100	100	100
Количество на храна по кг/пиле	1,00	2,00	1,00